



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Ореда, 19 октомври 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XVI

Цена на овој број е 50.— дина. — Претплата за 1960 година изнесува 2.000.— дина., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 28-010 и 28-417. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

543.

Врз основа на членот 17 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Сојузниот извршен совет до-несува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59 и 52/59) во точката 5 став 2 зборовите: „31 јули 1960“ се заменуваат со зборовите: „31 јули 1961“.

2. Во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот, што е составен дел на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството, во одделот I Трактори, по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) Трактор „Фергусон“ ФЕ-35 обичен 602“.

3. По одделот I Трактори, се додаваат три нови оддели, кои гласат:

„Iа Комбајни

1) Комбајн „Змај“ 780 — — — — —	1.266
2) Комбајн „Змај“ 630 — — — — —	677
3) Еднореден берач на пченка „Змај“ БКЗ-1 — — — — —	350
4) Двореден берач на пченка „Змај“ БКЗ-2 — — — — —	510
5) Додаден уред за комбајнот „Змај“ 780 — за берење пченка — — — — —	300

Iб Приколички

1) Приколичка од 3 тони, кипер — — —	100
2) Приколичка од 3 тони, обична — — —	80
3) Приколичка од 5 тони, кипер — — —	250
4) Приколичка од 5 тони, обична — — —	100

Iв Уреди за молзење крави

1) Уред за молзење — подвижен, тип Е. Н. 4 на гумена триколичка — погон на електромотор, со 4 канти за молзење капацитет 50—60 крави — — — — —	240
2) Уред за молзење — подвижен, тип Е. Н. 4 комбикуван — погон на електромотор и бензиски мотор, со 4 канти за молзење, капацитет 50—60 крави — — — — —	300
3) Уред за молзење — подвижен, тип Е. Н. 6 на гумена триколичка, погон на електромотор, со 6 канти за молзење, капацитет 70—80 крави — — — — —	300
4) Уред за молзење — подвижен, тип Е. Н. 6 комбикуван — со погон на електромотор и бензиски мотор, со 6 канти за молзење, капацитет 75—80 крави — — — — —	360

5) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 4, погон на електромотор, со 4 канти за молзење, капацитет 50—60 крави — — — — —	240
6) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 4, комбикуван, погон на електромотор и бензиски мотор, со 4 канти за молзење, капацитет 50—60 крави — — — — —	300
7) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 6, погон на електромотор, со 6 канти за молзење, капацитет 70—80 крави — — — — —	300
8) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 6, комбикуван на електромотор и бензиски мотор, со 6 канти за молзење, капацитет 75—80 крави — — — — —	360
9) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 8, комбикуван, погон на електромотор и бензиски мотор, со 8 канти за молзење, капацитет 100—120 крави — — — — —	540
10) Уред за молзење, полустационариран, тип П. С. 10, комбикуван, погон на електромотор и бензиски мотор, со 10 канти за молзење, капацитет 120—160 крави — — — — —	600
11) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 3, погон на електромотор, со 3 измолзни боксови и со електричен бојлер од 30 литра, капацитет 25—30 крави — — — — —	420
12) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 4, погон на електромотор, со 4 измолзни боксови и со електричен бојлер од 50 литра, капацитет 50—60 крави — — — — —	540
13) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 6, погон на електромотор и бензиски мотор, со 6 измолзни боксови и со термо-бојлер од 50 литра, капацитет 75—80 крави — — — — —	720
14) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 8, погон на електромотор и бензиски мотор, со 8 измолзни боксови и со термо-бојлер од 50 литра, капацитет 100—120 крави — — — — —	840
15) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 10, погон на електромотор и бензиски мотор, со 10 измолзни боксови и со термо-бојлер од 50 литра, капацитет 120—160 крави — — — — —	1.050
16) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 12, погон на електромотор и бензиски мотор, со 12 измолзни боксови и со термо-бојлер од 100 литра, капацитет 160—200 крави — — — — —	1.170
17) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 16, погон на електромотор и бензиски мотор, со 16 измолзни боксови и со термо-бојлер од 100 литра, капацитет 200—260 крави — — — — —	1.440
18) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 18, погон на електромотор и бензиски мотор, со 18 измолзни боксови и 2 термо-бојлери од 100 литра, капацитет до 300 крави — — — — —	1.560
19) Стабилно измолзиште, тип Ф. И. 24, погон на електромотор и дизел-мотор, со 24 измолзни боксови и 2 термо-бојлери од 100 литра, капацитет 300—400 крави — — — — —	1.980

- 20) Стабилно измолзиште, тип П. Т. А. 6 „Велград“, со 6 молзни единици, капацитет 36—40 крави на час — — — 630
- 21) Стабилно измолзиште, тип П. Т. А. 12 „Велград“, со 12 молзни единици, капацитет 72—80 крави на час — — — 990“.

4. Одделот IV Тракторски сеалки се менува и гласи:

„IV Тракторски сеалки

- 1) Сеалка за жито СТ—20 влечена — — 100
- 2) Сеалка за жито СТ—16 — — — 100
- 3) Сеалка за пченка СКПО—4, носена со прихранувач за минерално гудре — — 140
- 4) Четириредна сеалка за пченка ДС—3А со расфрлувач на минерални гудриња 200
- 5) Четириредна сеалка за пченка ДС—3АФ со расфрлувач на минерални гудриња 200
- 6) Четириредна сеалка за пченка „Сафим“ со расфрлувач на минерални гудриња и со управувач — — — — 200
- 7) Четириредна сеалка за пченка „Сафим“ со расфрлувач на минерални гудриња 200
- 8) Универзална сеалка 13 редови со расфрлувач на минерални гудриња — — 200
- 9) Житна сеалка 13 редови на систем „Задругар“ — — — — — 200
- 10) Житна сеалка 17 редови на систем „Задругар“ — — — — — 200
- 11) Сеалка за пченка на систем „Задругар“ 200“

5. Одделот VI Тракторски расфрлувачи на арско гудре, се менува и гласи:

„VI Тракторски расфрлувачи на арско гудре

- 1) Расфрлувач на арско гудре ТП—3 — 400
- 2) Расфрлувач на арско гудре систем „Фергусон“ — — — — — 250
- 3) Расфрлувач на арско гудре ПЦ—76/а 450“

6. Одделот VII Тракторски расфрлувачи на минерални гудриња, се менува и гласи:

„VII Тракторски расфрлувачи на минерални гудриња

- 1) Расфрлувач на минерални гудриња РУГ—5 — — — — — 120
- 2) Расфрлувач на минерални гудриња РВ—22 — — — — — 130“

7. Ако корисникот на регресот во смисла на точката 12 став 2 на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството, за опремата наведена во оваа одлука имал право на регрес поголем од регресот предвиден во оваа одлука, му припаѓа регрес според Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58, 30/58, 32/58 и 51/58).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 5 август 1959 година.

Р. п. бр. 208
13 октомври 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

544.

Врз основа на членот 17 став 1 на Законот за Сојузниот буџет за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ГУДРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) во точката 2 под а) текстовите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

	во сезона динари	во сезона динари
„1) Суперфосфат 16% P ₂ O ₅ — Са (H ₂ PO ₄) ₂	9.500	10.500
2) Суперфосфат 17% P ₂ O ₅ — Са (H ₂ PO ₄) ₂	10.000	11.000
3) Суперфосфат 18% P ₂ O ₅ — Са (H ₂ PO ₄) ₂	11.000	12.000.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 5 август 1959 година.

Р. п. бр. 209
13 октомври 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

545.

Врз основа на точката 1 под 1 глава XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година и членот 17 од Законот за сојузниот буџет за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИТЕ ВО 1960 И 1961 ГОДИНА ЗА СВИЊИ, ГОВЕДА, ОВЦИ И ЖИВИНА ОД ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ

1. Во Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60) во точката 1 одделот А. се менува и гласи:

	Цена	Премија
	Дин/кг	
„А. Свињи:		
1) за свињи за „бекон“:		
а) I класа, тежина од 80 до 95 кг по парче — — — — —	240	25
б) II класа, тежина од 80 до 95 кг по парче — — — — —	230	25
в) III класа, тежина од 80 до 95 кг по парче — — — — —	220	25

	Цена	Премија
	Дин/кг	
2) за прима меснати свињи:		
а) I тежинска група, лесни, тежина од 80 до 95 кг по парче —	220	25
б) II тежинска група, средни, тежина над 95 до 110 кг по парче	230	25
в) III тежинска група, тешки, тежина над 110 до 125 кг по парче	230	25
3) за меснати свињи:		
а) I тежинска група, лесни, тежина од 80 до 95 кг по парче —	215	25
б) II тежинска група, средни, тежина над 95 до 110 кг по парче	225	25
в) III тежинска група, тешки, тежина над 110 до 125 кг по парче	225	25
4) за полумасни свињи:		
а) I тежинска група, лесни, тежина од 80 до 95 кг по парче	185	—
б) II тежинска група, средни, тежина над 95 до 110 кг по парче	185	—
в) III тежинска група, тешки, тежина над 110 до 125 кг по парче	185	—
5) за масни свињи:		
а) I тежинска група, лесни, тежина од 80 до 95 кг по парче —	170	—
б) II тежинска група, средни, тежина над 95 до 110 кг по парче	185	—
в) III тежинска група, тешки, тежина над 110 до 125 кг по парче	155	—

2. Во точката 1 оддел Б, под 6 во одредбите а) и б) зборовите: „над 3 години старост“ се заменуваат со зборовите: „до три години старост“.

3. Во точката 1 став 4 зборовите: „JUS E.C1.011“ се заменуваат со зборовите: „JUS E.J1.011“.

4. По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. На организациите од точката 1 на оваа одлука им припаѓа премијата предвидена со одредбите од истата точка за секоја продадена и испорачана количина соодветен вид и категорија на добитокот што ќе го произведат самите или во кооперација со индивидуални производители.“

2. Земјоделските задруги се должни најмалку 50% од износот на премиите остварени во смисла на претходниот став, да внесат во својот фонд на основните средства.“

5. По точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Премиите што се исплатуваат според одредбите од оваа одлука и надоместоците што Дирекцијата за исхрана им ги плаќа на стопанските организации за штетата што ќе ја претрпат овие во врска со извршувањето на налозите во смисла на точ. 2 и 3 на оваа одлука, ќе се исплатуваат на товар на средствата предвидени со сојузниот буџет.“

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, да донесе поблиски прописи за условите и за начинот на исплатата на премиите и надоместоците што се плаќаат според одредбите од оваа одлука.“

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Р. п. бр. 210
13 октомври 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Поппретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

546.

Врз основа на членот 70 став 1 точ. 2 и 3 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЧЕЛИК

1. Договорите за испорака на челик што се пушта во промет преку трговски стопански организации, можат да ги склучуваат со производителите на челик само трговските стопански организации што имаат соодветни деловни простории, уреди и опрема за правилно манипулирање со челикот.

Условите од претходниот став ги пропишува Сојузот на трговските комори на Југославија (член 23 став 4 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани).

2. Ако производителот на челик ѝ оспори на трговска стопанска организација дека ги исполнува условите од претходната точка и поради тоа одбие да склучи со неа договор за испорака на челик, постоењето на тие услови го цени Сојузот на трговските комори на Југославија.

3. Дирекцијата за сировини може да ги определи количините и асортиманите на челик што се должни одделни производители на челик да ги испорачуваат според нејзините писмени налози.

4. Производителите и потрошувачите на челик се должни на Дирекцијата за сировини, на нејзино барање, да ѝ ги достават податоците за производството, испораките, потрошувачката и запасите на челик.

5. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во спогодба со Комитетот за надворешна трговија и со секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, ќе формира стручна комисија што ќе ја разгледува состојбата на производството на челик, увозот и извозот на челик и потребите од челик на одделни области и гранки на стопанството, заради нивно усогласување, како и предлозите на соодветни мерки за регулирање на производството и прометот на челик.

6. На стопанската организација што ќе постави противно на одредбите од оваа наредба ќе се применат казнените одредби од членот 107 став 1 точка 3 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице во односната организација — казнените одредби од членот 107 став 4 на таа уредба.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за задолжителна испорака на челик во II полугодие на 1960 година за потребите на определени категории потрошувачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5776/1
5 октомври 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,
Марјан Бреќел, с. р.

547.

Врз основа на членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), а по исполнувањето на условите од членот 14, 15 и 16 на истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ФРИЗЕРСКИТЕ КЛУБОВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основувањето и работата на Сојузот на фризерските клубови на Југославија според поднесените правила, со седиште во Белград, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

П/З бр. 13933/1
25 септември 1960 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

548.

Врз основа на членот 9 оддел II од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕКАРНИЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Како пекарници, во смисла на овој правилник, се подразбираат погони и работилници што произведуваат леб, печиво, буреќ и други пекарски производи.

Член 2

Според капацитетот на производството за 8 часа работа пекарниците се делат на:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1) мали пекарници, со капацитет до | 2.000 кг; |
| 2) средни пекарници, со капацитет над | 2.000 до 5.000 кг; |
| 3) големи пекарници, со капацитет над | 5.000 кг; |

Член 3

Производството во пекарница мора да биде на полно или делумно механизирање, а тестото не смее да се меша со раце.

Печките во пекарниците не смеат да се палат директно, ниту смеат да се палат со дрва.

Член 4

Пекарницата мора да биде доволно оддалечена од објекти и фабрики чии производи и деривати можат неповолно да влијаат врз квалитетот на лебот и на другите пекарски производи.

При определувањето на потесната локација на пекарницата мораат да се земат предвид правците на ветровите, осонченоста, проветреноста, снабде-

носта со хигиенски исправна вода за пиење, како и можноста за одведување на отпадочните води и материји.

Пекарници не смеат да се градат на подводно земјиште.

Член 5

Зградата на пекарницата мора да биде заштитена од прав и чад.

Член 6

Под пекарница на градежна парцела во густа населба можат да бидат најмногу 30%, а во ретка населба — 50% од вкупната површина на таа парцела.

Неизградената површина на парцелата, доколку не служи за сообраќај, мора да се озелени.

II. Простории на пекарницата

Член 7

Секоја пекарница мора да има од простории:

- 1) магацин за брашно, со одвоен дел за просејување брашно и за истресување на вреките;
- 2) магацин за сол, маст, квас и др.;
- 3) просторија за подготвување квас и за произведување и обработување на тесто;
- 4) просторија за печење на производите;
- 5) просторија за ладење на производите;
- 6) просторија за сместување на готовите производи;
- 7) просторија за сместување на амбалажата;
- 8) просторија за сместување на горивото и месо за сместување на шљаката;
- 9) просторија за олмор на работниците;
- 10) просторија за гардероба, бања и клозет;
- 11) канцеларија.

Член 8

Покрај просториите од претходниот член, средните пекарници мораат да имаат и:

- 1) просторија за киснење на тестото;
- 2) лабораторија.

Член 9

Покрај просториите од чл. 7 и 8, големите пекарници мораат да имаат и:

- 1) просторија за истресување на вреките;
- 2) просторија за амбуланта, со чекална;
- 3) простории за помошни работилници (столарска, браварска, електричарска и др.).

Член 10

Пекарниците што произведуваат масни и слаткарски производи, мораат за ова производство да имаат посебни простории за преработка и сместување на суровините и простории за сместување на готовите производи.

Член 11

Големината и распоредот на просториите во пекарниците мораат да бидат такви што во нив да може да се врши нормален и правилен технолошки процес на производството.

Член 12

Просториите во пекарниците во кои се врши производство мораат да имаат најмалку височина од 3,20 м.

Член 13

Магаџинот за брашно треба да биде толкав што да може да прими количина брашно потребна за триесетдневно производство, а просторијата за сместување на готови производи — производство од 24 часа.

Член 14

Внесувањето на суровините во пекарницата и изнесувањето на готовите производи од пекарницата мораат да бидат одвоени едното од другото.

Член 15

Сите простории на пекарницата мораат да бидат изолирани од влага, а просториите во кои се врши производство не смеат да бидат под нивото на земјиштето.

Член 16

Во просториите во кои се врши производство (просториите за подготовка и преработка на тесто, за печење, за ладење на производите), во магацините за готови производи, како и во амбулантата, бањата и во клозетите, ѕидовите мораат да бидат обложени со плочки или бојосани со масна светла боја во височина од 1,60 м од подот.

Член 17

Подовите на просториите мораат да бидат изградени така што да не пропуштаат вода и мораат да бидат од материјал годен за одржување чистота и отпорен на абелење. Во просториите во кои се врши производство подовите не смеат да бидат исклучиво од бетон и ксилолит.

Составите на подовите и ѕидовите, како и фундаментите на машините и слично, мораат да бидат заоблени.

Член 18

Печката во пекарницата мора да биде од отпорен материјал и добро заштитена од ладење, со огниште надвор од просториите во кои се врши производство.

Конструкцијата на печката мора да биде таква што да издржува температура во печката од 300°C пред почетокот на печењето.

Просторот пред отворот на печката мора да биде најмалку за 1 м подолг од длабочината на печката.

Член 19

Гардеробата, бањите и клозетите мораат да бидат одделни за машки, а одделни за жени, и мораат да бидат одвоени со претпростор од просториите во кои се врши производство.

Бројот на тушевите и клозетите се определува според бројот на лицата запослени во една смена, и изнесува: 1 туш на секои 10 работници и 1 клозет на секои 15 работници.

Член 20

Температурата (оптимална), влажноста и односот на прозорците спрема површината на подот (осветление) во просториите на пекарницата во кои се врши производството, мораат да бидат:

	температура °C	влажност	однос на прозорците спрема површината на подот (осветление)
1) во магацинот за брашно	12 до 18	40 до 50%	1:8
2) во просторијата за подготвување квас	18 до 22	50 до 60%	1:6
3) во просторијата за киснење тесто	35 до 45	78 до 85%	1:10
4) во просторијата за печење на производите	20 до 23	50%	1:6
5) во просторијата за ладење на производите	20 до 23	40 до 80%	1:8
6) во просторијата за сместување на готовите производи	12 до 18	50%	1:8

Член 21

Надворешната влезна врата и прозорците во пекарниците мораат да бидат двојни.

III. Водовод, канализација и греење со проветрување

Член 22

Секоја пекарница мора да биде снабдена со потребна количина хигиенски исправна вода за пиење, и тоа од водоводната мрежа.

Количината на вода што мора да се обезбеди изнесува 850 литра на 1 тона произведен леб.

Член 23

Во просториите од членот 7 точ. 3, 4, 6, 7 и 9, од членот 8 точ. 1 и 2 и од членот 9 точ. 2 и 3 мораат да постојат посебни инсталации за топла и ладна вода.

Член 24

Во секоја пекарница мора да биде изградена канализација за одведување на отпадочните води и материји до приклучокот на месната канализациона мрежа или на таложницата на пекарницата, ако местото нема канализациона мрежа.

IV. Опрема на пекарниците

Член 25

Малите пекарници мораат да ги имаат најмалку следните средства за производство:

- 1) полумеханичко вибрационо сито;
- 2) резервоар (бојлер) за подготвување топла вода, со термометар и со мерач на количината на водата;
- 3) машини за мешање тесто, со потребен број казани;
- 4) децимална и висечка вага за мерење на брашно и тесто;
- 5) маса за преработување на тестото;
- 6) стабилна или подвижна печка, со пирометар за мерење на температурата во печката;
- 7) количка за превезување на преработеното тесто (гарб-количка);
- 8) количка за превезување на готовите производи во текот на ладењето;
- 9) термометри и хигрометри во просториите од членот 20.

Член 26

Средните пекарници, покрај средствата од претходниот член, мораат да имаат и:

- 1) машина за истресување на вреќи;
- 2) механичко вибрационо сито;
- 3) основна лабораториска опрема.

Член 27

Големите пекарници, покрај средствата од чл. 25 и 26 на овој правилник, мораат да имаат и:

- 1) автоматска вага за мерење на брашно;
- 2) машина за мерење, делење и обработување на тестото;
- 3) машина за превртување на казаните со тесто;
- 4) лабораториска опрема за хемиски, технолошки и бактериолошки испитувања на суровините и на готовите производи.

V. Преодна и завршна одредба**Член 28**

Кај пекарниците со механизирани опрема може да се отстапи во поглед на големината и распоредот на просториите предвидени во членот 7 точ. 3, 4 и 5, со тоа што во тие простории да се обезбедат условите од членот 20 на овој правилник.

Член 29

Постојните пекарници мораат своите простории и опрема во сроките што ќе ги определат општинските народни одбори да ги сообразат кон одредбите од овој правилник.

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2957/1
21 јуни 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

549.

Врз основа на членот 9 оддел II на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ИЗГРАДБАТА И
РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ФАБРИКИТЕ ЗА
ТЕСТЕНИНИ

I. Општи одредби**Член 1**

Како фабрики за тестенини, во смисла на овој правилник, се подразбираат погоните што произведуваат суво тесто во разни форми, наменето за конзервирана храна за човечка исхрана.

Член 2

Фабрика за тестенини може да се гради само на суво земјиште. Таа мора да биде достаточна оддалечена од други фабрики чии производи и деривати можат штетно да влијаат врз вкусот и мирисот на тестенините и мора да биде најмалку 50 метра оддалечена од пат и прута.

Член 3

Фабрика за тестенини мора да се гради на место каде постои водовод и канализација за одведување на отпадочните води и материји. Ако водовод и канализација не постојат, фабриката за тестенини мора да има сопствена водоводна инсталација со достаточна количина хигиенски исправна вода и инсталација за одведување на отпадочните води.

II. Простории на фабриката за тестенини**Член 4**

Секоја фабрика за тестенини, без оглед на капацитетот на производството, од просториите мора да има:

- 1) магацин за сместување на суровини;
- 2) простории за подготвување на брашно;

- 3) простории за производство на тестенини;
- 4) простории за сушилница;
- 5) простории за пакување на тестенини;
- 6) магацин за сместување на готовите производи;
- 7) простории за амбалажа;
- 8) простории за сместување на лабораторијата;
- 9) простории за сместување на енергетските постројки и склад на гориво;
- 10) простории за гардероба и одмор на работниците, бања и клозет;
- 11) перална за калапите, магацин за калапите и алатот и др.

Член 5

Распоредот на просториите на фабриката за тестенини мора да биде таков да му одговара на редот во технолошкиот процес на производството.

Член 6

Магацинот за сместување на суровини на фабриката за тестенини мора да биде толкав да може во него да се смести десетодневна потрошувачка на брашно, а магацинот на готовите производи толкав да може да се смести во него дваесетдневно производство.

Член 7

Просториите од членот 4 точ. 3 и 11 на овој правилник мораат да имаат душеме од тераца или керамички плочички и ѕидови обложени со керамички плочички или обоени со масна светла боја во височина од 1,60 м од душето.

Член 8

Душемињата во другите простории на фабриката за тестенини мораат да бидат од материјал годен за одржување на чистота и отпорен на абенде, а нивните состави со ѕидовите заоблени.

Член 9

Сите работни простории на фабриката за тестенини мораат да имаат вентилација.

Член 10

Височината на работните простории на фабриката за тестенини мора да изнесува најмалку 4 метра.

III. Опрема на фабриката за тестенини**Член 11**

Секоја фабрика за тестенини мора да има:

- 1) механичко сито за сеене брашно;
- 2) уред за топла вода;
- 3) уред за мешање и обликување на тестото;
- 4) машина за миене на калапите;
- 5) сушилница и претсушилница;
- 6) уред за пречистување на воздухот за технолошкиот процес;
- 7) уред за затоплување на просториите и сушилицата;
- 8) лабораториска опрема за испитување на суровините и готовите производи.

IV. Преодни и завршни одредби**Член 12**

При изградбата или реконструкцијата на фабриката за тестенини што се гради односно се наоѓа непосредно до мелница, пекара или фабрика за

кекс, може да се отстапи од изградбата на одделни простории од чл. 4 и 5 на овој правилник, ако такви простории со соодветни уреди постојат во мелницата, пекарата или фабриката за кекс и можат органски и технолошки да се поврзат и заеднички да се користат.

Член 13

Постојните фабрики за тестенини мораат своите простории и опрема во сроковите што ќе ги определат општинските народни одбори, а најдоцна до 31 декември 1964 година, да ги усогласат со одредбите од овој правилник.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2958/1

21 јуни 1960 година

Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

550.

Врз основа на членот 9 оддел II од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕЛНИЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Како мелници, во смисла на овој правилник, се подразбираат погони што повеќестепено преработуваат на мелнички валјци пченица и 'рж во брашно за човечка исхрана, а имаат уреди за пречистување на пченица и 'рж и за сееење на брашно.

Член 2

Со оглед на количината пченица што можат да ја преработат за 24 часа, мелниците се делат на три групи, и тоа:

- 1) прва група — со капацитет од 5, 8, 10, 12, 15 или 20 тони;
- 2) втора група — со капацитет од 30, 40, 50, 80 или 100 тони;
- 3) трета група — со капацитет над 100 тони.

Мелниците од трета група настануваат со комбинација на мелници од одделни капацитети од втора група.

Член 3

Мелницата мора да биде доволно оддалечена од други објекти и фабрики чии производи и деривати можат штетно да влијаат врз мелничките производи.

Мелница не смее да се гради на загадено земјиште.

Член 4

На подводно земјиште или на земјиште што е изложено на повремени поплави мелници можат да се градат само на специјални темели откога претходно ќе се насиле земјиштето, и со посебна изолација од влага.

Член 5

Заради одржување на постојана температура во мелниците при определувањето на потесната локација на мелниците мораат да се земат предвид правците на ветровите и осонченоста и проветреноста особено на оние делови на објектите во кои ќе бидат сместени суровините и готовите производи.

Член 6

Секоја мелница според својот капацитет мора да има соодветна сообраќајна врска за довозување суровини односно за одвозување на преработките.

Член 7

Мелницата мора да биде снабдена со потребна количина хигиенски исправна вода од водоводната мрежа или од бунари.

Член 8

Секоја мелница мора да има изведена канализација за одведување на отпадочните води во канализационата мрежа или во својата таложница, ако не постои канализациона мрежа.

Член 9

Нови мелници можат да се градат само од незапаливи материјали.

Член 10

Под мелница на градежна парцела во густа населба можат да бидат најмногу 30%, а во ретка населба — 50% од вкупната површина на таа парцела.

Неизградената површина на парцелата на која е соградена мелница, доколку не служи за сообраќај, мора да се озелени.

II. Простории на мелницата

Член 11

Секоја мелница мора да има од простории:

- 1) просторија за сместување на суровини (магацин или силос);
- 2) просторија за сместување на готови производи;
- 3) просторија за претходно и мелничко чистење;
- 4) просторија за преработка;
- 5) простории за гардероба и одмор на работниците, бања и клозет.

Член 12

Мелниците од втора и трета група мораат, покрај просториите наведени во претходниот член да имаат и:

- 1) простории за мешање на мелнички производи и за пакување во вреќи;
- 2) лабораторија.

Просторијата за претходно чистење и просторијата за мелничко чистење мораат, кај мелниците од втора и трета група, да бидат одвоени една од друга.

Член 13

Распоредот на просториите во мелницата мора да им одговара на условите за технолошки процес и внатрешен превоз.

Член 14

Местата за примање и испорака на мелнички суровини и производи мораат да имаат натстрешница со таква должина и широчина за да ги штити возилата од невреме.

Член 15

Просториите во мелницата мораат, по правило, да бидат над површината на земјиштето.

По исклучок, под нивото на земјиштето можат да бидат трансмисиите за погон, растресалките, редлерите, транспортните полжави, оброковачите и подножјата на елеваторите, со тоа што да не смеат да бидат на таква длабочина на која би биле загрозени од подземна вода.

Член 16

Просториите во кои се врши производство мораат да имаат површина од најмалку 12 м² на еден мелнички валјак.

Член 17

Просториите за сместување на суровини и просториите за сместување на готови производи мораат да бидат толкави што да можат да се сместат во нив:

- 1) кај мелниците од прва група:
 - а) суровини потребни за шестдневно производство;
 - б) готови производи од шестдневно производство;
- 2) кај мелниците од втора и трета група:
 - а) суровини потребни за деведесетдневно производство;
 - б) готови производи од дваесетипетдневно производство.

Просториите за сместување на суровини мораат да бидат такви да можат да се сместат најмалку четири видови пченица одвоено една од друга.

Член 18

Просториите за претходно и мелничко чистење во мелниците од прва група мораат да имаат површина што изнесува 30% од вкупната површина на просториите во кои се врши производство.

Во мелниците од втора и трета група, просторијата за претходно чистење и просторијата за мелничко чистење мораат да имаат, секоја од нив, површина што изнесува 20% од вкупната површина на просториите во кои се врши производство.

Кај мелниците од прва група коморите односно клетките на мелничката чистална, мораат да имаат капацитет за најмалку 24 часа производство, а кај мелниците од втора и трета група — капацитет за најмалку 48 часа производство.

Член 19

Просториите за мешање на мелнички производи и за пакување во вреќи во мелниците од втора и трета група мораат да имаат површина што изнесува 40% од вкупната површина на просториите во кои се врши производството.

Член 20

Лабораторијата мора да има површина од најмалку 30 м².

Лабораторијата не смее да биде сместена во зградата на место каде постои вибрација на ѕидовите.

Член 21

Јачината на електричното осветление во одделни простории мора да биде:

- 1) во просторијата за сместување на суровини — — — — — 40 lx
- 2) во просторијата за сместување на готови производи — — — — — 50 lx
- 3) во просторијата за претходно и мелничко чистење — — — — — 80 lx

- 4) во просторијата во која се врши производство — — — — — 80 lx
- 5) во просторијата за мешање на мелнички производи и за пакување во вреќи — — — — — 60 lx
- 6) во лабораторијата — — — — — 100 lx

Член 22

При изработката или реконструкцијата на мелница што се гради односно се наоѓа непосредно покрај пекарница, фабрика за тестенини или фабрика за кекс, може да се отстапи од изградбата на одделни простории од чл. 11 и 12 на овој правилник, ако такви простории со соодветни уреди постојат во пекарницата, фабриката за тестенини или фабриката за кекс и можат органски и технолошки да се поврзат и заеднички да се користат.

III. Опрема на мелницата

Член 23

Секоја мелница мора да има уред со кој може да се сомелат 80% брашно, мелејќи најмалку два типа брашно, со максимална содржина на пепел од 0,95%, сметајќи на сувата материја врз базата на квалитетот на пченицата со 76 кг/хл и со 2% примеси.

При преработката на 'рж мораат да се сомелат 76% брашно, мелејќи еден тип брашно, со максимална содржина на пепел од 0,95%, сметајќи на сувата материја врз базата на квалитетот на 'ржта со 76 кг/хл и со 2% примеси.

Член 24

Чисталната на мелницата мора да има од опрема најмалку:

- 1) вага за мерење суровини,
- 2) аспиратор,
- 3) магнет,
- 4) триер,
- 5) чисталка,
- 6) перална,
- 7) квасилка.

Чисталната на мелницата не мора да ги има машините наведени во претходниот став, ако има уред што ја обединува работата на тие машини и ги заменува нив наполно.

Член 25

Должината на мелничките валјци мора да биде:

- 1) за мелница од 5 и 8 тони 55 мм/100 кг 24 часа
- 2) за мелница од 10 и 12 тони 50 мм/100 кг 24 часа
- 3) за мелница од 15 тони 47 мм/100 кг 24 часа
- 4) за мелница од 20 тони 46 мм/100 кг 24 часа
- 5) за мелница од 30 и 40 тони 48 мм/100 кг 24 часа
- 6) за мелница од 50 и 80 тони 46 мм/100 кг 24 часа
- 7) за мелница од 100 тони 44 мм/100 кг 24 часа

Член 26

Бруто површината на ситото за сеење не смее да биде поголема од 0,45 м²/100 кг мелење за 24 часа. Работната широчина на чисталките за грис не смее да биде поголема од 10 мм/1 кг мелење за 24 часа.

Член 27

Капацитетот на чисталката на зрна мора да биде за 30% поголем од капацитетот на мелницата.

Член 28

Мелниците од втора и трета група мораат во просториите за сместување на суровини да имаат уред за сушење на жито.

Член 29

Сите мелници мораат да имаат водоводна мрежа со хидранти.

Член 30

Приземните складишта на мелниците мораат да бидат механизирани.

Силосите мораат да имаат вградена механизација за примање и манипулирање.

Член 31

Сите елеватори, полжави и спроводни цевки во сите простории на мелницата мораат да бидат од метал.

Член 32

Лабораториите во мелниците од втора и трета група мораат да имаат соодветна опрема за испитување на суровините и готовите производи.

IV. Преодна и завршна одредба

Член 33

Постојните мелници мораат своите простории и опрема во срокот што ќе ги определат општинските народни одбори, а најдоцна до 31 декември 1965 година да ги сообразат кон одредбите од овој правилник.

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2959/1
21 јуни 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

551.

Врз основа на членот 9 став 3 од Уредбата за градењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕТО НА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ

Член 1

Во Општите услови за изведување градежни објекти и работи, што се составен дел на Правилникот за отстапувањето на градежни објекти и работи на изведување (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57 и „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/59), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„У границама рока из претходног става, ако је тај рок дужи од 12 месеци, извођач је дужан поједине објекте или фазе изградње извршити у следећим роковима...“.

Член 2

Во членот 7 на крајот на точката 1 се брише точката и запирката и се додаваат зборовите: „као и осталим условима из уговора;“

Член 3

Членот 23 се менува и гласи:

„Ако у току извођења свих врста радова на граѓевинском објекту наступи повећање или смањење цена појединих основних инвестиционих материјала предвидених у Наредби о утврђивању шта се сматра основним инвестиционим материјалом („Службени лист ФНРЈ“, бр. 45/59) за преко $\pm 5\%$, или се донесу или измене савезни прописи услед чега се поједина обавеза извођача мења за преко $\pm 5\%$, уговорне стране имају право на промену цена за износ разлике која је проузрокована наведеним променама.

Уговорне стране имају право на одговарајуће повећање односно снижење цене и кад дође до промене висине транспортних тарифа за преко $\pm 5\%$ на основу савезних односно републичких прописа.

Разлика у цени из претходних ставова може се захтевати само за оне количине уграђеног материјала које су набављене по измененим ценама односно које су превезене по ценама изменених тарифа.“

Член 4

Во членот 27 став 3 зборовите: „срески граѓевински инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган управе општинског народног одбора надлежан за послове граѓевинарства“.

Во истиот член по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Извођач је дужан према важећим прописима о осигурању осигурати објект од почетка грађења до предаје објекта инвеститору.“

Член 5

Во членот 32 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако извођач не изврши уговорене радове о роковима који су предвидени уговором, дужан је инвеститору платити пенале за сваки дан задоцнења.“

Во истиот член по ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Пенали износе најмање 1‰ (1 промил) за сваки дан задоцнења на укупан износ вредности свих уговорених радова, ако уговором није предвиден већи износ пенала. Укупан износ пенала не може бити већи од 5% од укупног износа уговорене цене.

Ако неизвршење радова није проузроковало одлагање пуштања објекта о уговореном року у пробни односно редован погон, пенали из претходног става обрачунавају се само на вредност неизвршених радова.

Ако је штета, настала услед задоцнења уговорених радова, већа од износа пенала, инвеститор може тражити уместо пенала одговарајућу накнаду штете.“

Досегашниот став 2 станува став 5.

Член 6

Во членот 33 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Инвеститор је дужан у року од 15 дана од дана пријема захтева по претходном ставу, обавестити извођача писмено о својој одлуци по поднетом захтеву. У противном, сматраће се да се инвеститор није сагласио са захтевом извођача.“

Член 7

Во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Као виша сила сматрају се: земљотрес, поплава, пожар, експлозија, железнички и други саобраћајни удес, мобилно и ратно стање.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1117
13 октомври 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

552.

Врз основа на точката 2. од Одлуката за највисоките продажни цени за стари обоени метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стопанскиот промет, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ И КЛАСИ ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ ОД БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Врз базата на највисоката продажна цена од 560.500 динари за тона за стар бакар (секундарен бакар) определена во смисла на точката 1 став 2 под 1 на Одлуката за највисоките продажни цени за стари обоени метали, се определуваат коефициентите за пресметување на највисоките продажни цени на отпадоците и остатоците од бакар и негови легури (секундарен бакар и негови легури), и тоа:

Назив	Коефициент	Цена Дин/тона
А. Бакарни отпадоци:		
1) жица од чист бакар	1,00	560.500
2) тежок бакар	0,98	550.000
3) лесен бакар	0,95	530.000
4) калаисан бакар	0,91	510.000
5) арсен-бакар	0,93	520.000
6) мешани отпадоци на бакар	0,84	470.000
7) бакарни остатоци (шљака, троска, пепел, кал и сл.) — за 100 единици на бакар	0,50	280.250
Б. Месингани отпадоци:		
1) томбак отпадоци — црвен месинг	0,87	490.000
2) отпадоци на валјан месинг	0,71	400.000
3) отпадоци на влечен месинг	0,66	370.000
4) месингани фишеци	0,77	430.000
5) тежок месинг	0,64	360.000
6) лесен месинг	0,59	330.000
7) чисти месингани струганки	0,62	350.000
8) мешани месингани отпадоци во парчиња	0,54	300.000
9) мешани месингани струганки	0,45	250.000
10) месингани остатоци (шљака, троска, пепел, кал и сл.) — за 100 единици на бакар	0,50	280.250

В. Бронзани отпадоци:

1) отпадоци на чисти калајни бронзи во парчиња	1,11	620.000
2) струганки на чисти калајни бронзи	1,07	600.000
3) отпадоци на црвен лив во парчиња	1,00	560.500
4) струганки на црвен лив	0,96	540.000
5) отпадоци на оловна и оловно-калајна бронза во парчиња	0,95	530.000
6) струганки на оловна и оловно-калајна бронза	0,91	510.000
7) отпадоци на алуминиумова бронза во парчиња	0,91	510.000
8) струганки на алуминиумова бронза	0,87	490.000
9) силициумова бронзана жица	0,98	550.000
10) мешани отпадоци на калајни бронзи и на црвен лив во парчиња	1,00	560.500
11) мешани струганки на калајна бронза и на црвен лив	0,93	520.000
12) бронзани остатоци (шљака, троска, пепел, кал и сл.) — за 100 единици на бакар	0,50	280.250

Г. Отпадоци на други бакарни легури:

1) отпадоци на ново сребро во парчиња	1,16	650.000
2) струганки на ново сребро	1,11	620.000
3) отпадоци на други бакарни легури во парчиња	0,89	500.000
4) струганки на други бакарни легури	0,86	480.000
5) остатоци на бакарни легури (шљака, троска, пепел, кал и сл.) — за 100 единици на бакар	0,50	280.250

Д. Мешани отпадоци, струганки и остатоци на сите бакарни легури:

1) мешани отпадоци на сите бакарни легури	0,43	240.000
2) мешани струганки на сите бакарни легури	0,36	200.000
3) мешани остатоци на сите бакарни легури — за 100 единици на бакар	0,50	280.250

2. Цените од претходната точка се подразбираат франко вагон во местото на купувачот.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4693/1
29 септември 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

553.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53). Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ЗНАЧАЈНИТЕ ЈУБИЛЕИ ВО 1960 ГОДИНА

На 24 октомври 1960 година ќе се пушти во оптек серија на пригодни поштенски марки од пет вредности, по повод на значајните јубилеи во 1960 година, и тоа:

1) по повод стогодишнината на Српското народно позориште во Нови Сад — марка од 15 динари, црносива, со слика на старата зграда на Позориштето;

2) по повод стогодишнината на Хрватското народно казалиште во Загреб — марка од 20 динари, сепија, со слика на детал од уметничката слика „Илирски препород“ од Влахо Буковац;

3) по повод десетгодишнината на првите летања во Југославија за федеративна народна република — марка од 40 динари, црно-сина, со слика портрет на Едвард Русјан и на првиот авион што летал над Белград;

4) по повод петнаесетгодишнината од прогласувањето на Југославија за федеративна народна република — марка од 55 динари, јоргованестокарминска, со слика на испружена дланка со плодови;

5) по повод петнаесетгодишнината од основувањето на Организацијата на Обединетите нации — марка од 80 динари, темнозелена, со слика на симболичниот знак на користењето на нуклеарната енергија за мирновремени цели и на амблемот на Организацијата на Обединетите нации.

На сите марки под мотивот е вртан натписот „Југославија“ — со кирилица на вредностите од 15 и 55 динари, а со латиница на вредностите од 20, 40 и 80 динари. Покрај мотивот на секоја марка е отпечатен со кирилица или латиница натписот што го означува јубилејот по повод на кој е издадена марката.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 09-3483/5

7 октомври 1960 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,

Првослав Васиљевски, с. р.

554.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Југословенската земјоделска банка распишува

XXIX КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ РИБАРСКИ БРОДОВИ ЗА СОВРЕМЕН ПОМОРСКИ РИБОЛОВ

1. Југословенската земјоделска банка ќе одобрува заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

1) за реконструкција и адаптација на постојните рибарски бродови што имаат големина од 15 до

26 должински метра, со цел за нивно оспособување за современ поморски риболов;

2) за набавка на опрема за современ поморски риболов вклучувајќи ги во таа опрема и бродските мотори.

2. Право да учествуваат на овој конкурс имаат сите стопански организации што се занимаваат со поморски риболов.

3. Барањето за заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на посебни обрасци на Југословенската земјоделска банка.

4. Заемобарателот е должен да поднесе кон барањето за заем:

1) инвестиционен елаборат;

2) доказ дека се обезбедени средства за полагање на гарантниот износ и средства за учество во трошоците на инвестициите.

5. Инвестициониот елаборат, што се поднесува кон барањето за заем, треба да биде изработен според важечките прописи и да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработката и одобрувањето на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со назначување на вредноста на работите и капацитетот на инвестициониот објект за чија изградба односно набавка се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот на ревизионата комисија и решението за одобрување на инвестиционата програма мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што го издал одобриението;

2) идејни проекти на реконструкцијата и адаптацијата на бродовите за кои се бара заем, изработени и ревидирани според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58). Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, инсталатерските и занаетчките работи, така што да може да се види како е дојдено до одделни количини работи.

Груб предмер и претсметката изработена врз базата на грубиот предмер нема да се земаат предвид.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1960 година;

3) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики, на цената за секоја позиција на опремата и на трошоците за транспорт на опремата и на монтажните работи;

4) спецификација на другите трошоци (изработка на главниот проект и др.).

6. По исклучок од одредбите на точката 5 на овој конкурс, заемобарателот може, ако бара заем за инвестиционите објекти односно работи чија вкупна вредност по еден брод со сите поднамени (опрема и сл.) не го преминува износот од 3 милиони динари, наместо инвестициониот елаборат изработен според важечките прописи да поднесе документација составена согласно со Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестициониот елаборат кон барањето за заем за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57, 16/58 и 12/59), и тоа:

1) технички опис на работите, во кој треба да бидат наведени: видовите и димензиите (капацитетите) на инвестициониот објект, како и материјалите со кои се изведуваат работите;

2) спецификација и претсметка на опремата што се набавува;

3) скици — цртежи на бродовите за чија реконструкција односно адаптација се бара заем, во најмала сразмера 1 : 100, со тоа што треба видно да се истакне што се реконструира и адаптира на тие објекти, а што се гради ново, со детален предмер и претсметка;

4) економско образложение на можностите на инвеститорот да го врати заемот од приходите на објектите за чија реконструкција и адаптација односно набавка се бара заем, со сметка на рентабилноста пред и по извршувањето на инвестициите;

5) податоци за карактеристиките, сегашната состојба и опременост на бродовите за чија реконструкција, адаптација и опремање се бара заем, со осврт врз нивната намена во риболовот и врз капацитетите на уловот на риби пред и по извршувањето на инвестициите.

7. Заемите ќе се одобруваат под следните услови

1) интересот се плаќа по норма од 3% годишно;
2) рокот за исплата на заемот не може да биде подолг од 8 години, со тоа плаќањето на првиот ануитет да пристигнува една година по рокот предвиден за завршеток на работите на реконструкцијата или адаптацијата;

3) учеството на инвеститорот во трошоците на инвестициите е најмалку во височината определена со прописите важечки во времето на одобрувањето на заемот.

8. Првенство за добивање заем според овој конкурс имаат оние заемобаратели што ќе понудат пократок рок за исплата на заемот и што со помалку инвестициони средства во однос на капацитетот на бродот наполно го оспособуваат бродот за современ риболов.

9. Банката за уредно отплатување на заемот според овој конкурс може да бара гаранција на политичкотериторијалната единица.

10. Барањето за одобрување на инвестиционен заем, со инвестициониот елаборат и со сите прилози, ѝ се поднесува во два примерка на територијално надлежната филијала на Југословенската земјоделска банка.

11. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесуваат до 15 ноември 1960 година.

12. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заемите за инвестиции и на другите важечки прописи што се однесуваат на заемите за инвестиции.

О. бр. 127

5 октомври 1960 година
Белград

Југословенска земјоделска банка
Централа

Претседател
на Управниот одбор,
Генерален директор, **Никола Кмезиќ, с. р.**
Крсто Попивоца, с. р.

555.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската земјоделска банка донесува

ИЗМЕНА НА XI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОДИГАЊЕ ИНТЕНЗИВНИ ОВОШТАРНИЦИ И ЛОЗЈА И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ОВОШНИ И ЛОЗНИ РАСАДНИЦИ

Во XI Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за подигање интензивни овоштарници и лозја и за реконструкција на постојните овошни и лозни расадници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59) точката XI се менува и гласи:

„XI. Барањата за заем според овој конкурс освен за реконструкција на постојните овошни и лозови расадници и за подигање засади на лешници, сливи, ореви, бадеми, маслини и јужно овошје можат да се поднесуваат до 3 ноември 1960 година заклучно.

Барањата за заем за реконструкција на постојните овошни и лозови расадници и за подигање засади на лешници, ореви, сливи, бадеми, маслини и јужно овошје можат да се поднесуваат се додека Југословенската земјоделска банка не го пропише нивното запирање.“

О. бр. 128

5 октомври 1960 година
Белград

Југословенска земјоделска банка
Централа

Претседател
на Управниот одбор,
Генерален директор, **Никола Кмезиќ, с. р.**
Крсто Попивоца, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
543. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството — — — — —	757
544. Одлука за измени на Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко ѓубре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството — — — — —	758
545. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет — — — — —	759
546. Наредба за определување посебни услови за прометот на челик — — — — —	760
547. Решение за одобрување основувањето и работата на Сојузот на фризерските клубови на Југославија — — — — —	761
548. Правилник за техничките услови при изградба и реконструкција на пекарници	762
549. Правилник за техничките услови при изградбата и реконструкцијата на фабриците за тестенини — — — — —	763
550. Правилник за техничко-технолошките услови при изградба и реконструкција на мелници — — — — —	764
551. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за отстапувањето на изведување градежни објекти и работи — — — — —	765
552. Наредба за определување на коефициентите за утврдување на цените на одделни видови и класи отпадоци и остатоци од бакар и негови легури — — — — —	766
553. Решение за пуштање во оптек на пригоди поштенски марки по повод значајните јубилеи во 1960 година — — — — —	767
554. XXIX Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за реконструкција, адаптација и опремање на постојните рибарски бродови за современ поморски риболов	768
555. Измена на XI Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за подигање интензивни овоштарници и лозја и за реконструкција на постојните овошни и лозови расадници — — — — —	769

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“ Белград. Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.
— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ. Улица Краљевика Марка бр. 9. —
Печат на Белградскиот графички завод Белград